



Интердисциплинарно поврзување за проток на знаење помеѓу теоријата и праксата

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО

Сплошни болнишници Ново место(22.03.2015 – 17.04.2015)

Славица Ристовска

Датум на презентација: 27.04.2015





Спроведени активности на Детско одделение во општата болница

- Прием на акутно болни деца и нивните родители на одделението (со комплетна документација)

- Во амбулантата, лекарите ги примаат децата на преглед и по утврдување на состојбата на детето повикуваат медицинска сестра од одделот да го превземе.
- Откако сестрата ќе го превземе детето, го носи во соодветниот оддел, се отвара документација за прием и детето се прима со задолжително присуство на еден родител/старател.

- Администрација

- Целосната администрација на одделот се одвива преку специјализирани компјутерски софтвери.





- Организација на работата на одделението (анализа и планирање)

- Главни задолжени за организацијата на работата на одделението се началникот на одделот и главна медицинска сестра.
- Нивни обврски се детално планирање и распределување на персоналот наизменично на одделот и во абулантата, набавки за потребите на одделението.

- Имплементација на дијагностика

- Кожни тестови
- Спиromетрија
- ЕКГ
- Ултразвук на колкови

Целиот персонал на детскиот оддел е обучен да може да учествува во сите методи за дијагностика кои се практикуваат на одделот, и цело време се менуваат наизменично со цел на константно подобрување и задрчување на рутина и константен квалитет при работата.





- Вакцинација на деца кои спаѓаат во ризична категорија

- На одделението се вакцинираат исклучиво деца кои се примаат со посебн упат и кои се вакцинираат исклучиво под надзор на лекар специјалист.
- Децата се задржуваат 24 часа на одделението и доколку немаат несакани реакции се пуштаат дома.

- Посета и нега на деца кои лежат на детското одделение

- Сестрите постојано ги мониторираат децата кои се задржуваат на одделението.
- Sprema претходно изготвен план за спроведување на процесот на здравствена нега, секоја од сестрите си ги извршува своите задолженија опишани во планот.



- Посета на специјалистичката амбуланта која е во склоп на детското одделение

- Прием на деца – Сестрата му мери висина, тежина и крвен притисок на детето по што го упатува во ординација кај лекар.
- По прием кај лекар, доколку детето има потреба од друг преглед на друго одделение, сестрата му изготвува упат.





Спроведени активности во Здравствен дом

- Вакцинација на деца

- Предшколска возраст
- Школска возраст

- Систематски преглед на деца

- Предшколска возраст
- Школска возраст





Обука од други области, во прилог на подобрување на детското одделение

- Контрола на болничките инфекции, хигиена при работа и справување со медицински отпад

- Постојано земање на брисеви од вработените, болничките простории, работни површини, медицински апарати итн.
- Техники на одвојување, складирање и уништување на медицински отпад.
- Задолжително дезинфицирање на рацете на вработените и пациентите.

- Безбедност во медицинска установа

Вежба за справување со пожар во болницата, демонстрација на план за евакуација на пациентите и медицинскиот персонал





Заклучок

Општата боница во Ново мето - Р. Словенија претставува една современа медицинска установа, која располага со простории, апарати и технологии според последните достигнувања во областа на медицината.

Медицинскиот персонал работи спрема методи по светски стандарди, строго почитувајќи ги пропишаните правила.





Ви благодарам на вниманието!

